


Упатство за земање на примероци за паразитолошко испитување

Примерок

- Фецес за паразити



Не го земај примерокот во тоалетна шоља.	Земи го примерокот во чист сад	Стави 2-3 ml течен или 1-2 g цврст примерок во стерилен сад со лажичка	По земањето измиј ги добро рацете со сапун и вода.
------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

- Се зема во чисти и суви прозирни пластични садови на чиј што капак има лажиче за земање на примерокот.
- Потребни се 2-3 ml примерок течна столица или 1-2 g примерок цврста столица (големина на лешник) во стерилен сад со лажичка .
- Се препорачува земање на 3 примерока во интервали од 1-2 дена (сите три примерока на столица можат да се земат на еден упат).
- Ако во столицата се забележат патолошки примеси (слуз, гној, крв, црви) најважно е да се земат со лажичката и да се стават во садот.
- Примерокот се доставува во лабораторија веднаш, а доколку тоа не е можно се чува во фрижидер на +4°C, најдолго 24-48 часа до достава во лабораторија.

• методи

→макроскопски преглед /боја, конзистенција, крв и слуз.



→микроскопски преглед: нативни препарати со лугол, физиолошки раствор и МИФ

- концентрациони методи/комерцијални концентратори, седиментациона, флотациона
- боени /трајни препарати
- нативни и боени препарати од култура

● Целофански брис

- За земање на целофански брис потребно е предметно стакло, на кое е залепена прозирна леплива трака (прозирен селотејп), се добива во приемното одделение на микробиолошка лабораторија.
- Целофанскиот брис се зема наутро, пред дефекација, миење и бришење на перианалната регија.
- Лепливата трака се одлепува од стакленцето и внимателно се лепи на аналниот отвор преку наборите на чмарот со благо притискање.
- По земањето лепливата трака се враќа на стакленцето.
- Предметното стакленце се витка во чиста хартија и се доставува во лабораторијата за време од 24 часа.
- Може да се земат 3 целофански бриса во 3 последователни деновина ист упат.

● Урина

- За паразитолошко испитување се зема прв утрински млаз на урина во стерилна чашка .
- Примерокот се доставува во лабораторија веднаш , најдоцна до 2 часа од земањето.

● Крв за серолошки анализи

- Крвта се зема на гладно со венепункција во стерилни епрувети без антикоагуланс во количина од 3-5 ml.
- Крвта се доставива во лабораторија за време на 24 часа.
- Поради утврдување на динамика на антитела се земаат парни серуми во интервал од 2-3 недели.